



Влада на Република Северна Македонија

Листа со вработени административни службеници во Генералниот Секретаријат на Владата на Република Северна Македонија за 2021 година

Реден број	Звање	Име	Презиме	e-mail адреса	Сектор	Одделение
1	државен советник	АЛЕКСАНДАР	НИКОЛОВСКИ	Aleksandar.Nikolovski@gs.gov.mk		
2	државен советник	КАТЕРИНА	КРСТЕСКА	Katerina.Krsteska@gs.gov.mk		
3	државен советник	АНТОНИО	ПЕТКОВ	Antonio.Petkov@gs.gov.mk		
4	државен советник	ДЕЈАН	БУЈИШИЌ	Dejan.Bujisikj@gs.gov.mk		
5	државен советник	ЉУБИЦА	РАДОВАНОВИЌ-ДИМОВСКА	LjubicaR.Dimovska@gs.gov.mk		
6	државен советник	БИЛЈАНА	МИТЕВА	Biljana.Miteva@gs.gov.mk		
7	државен советник	ХАЈРИ	ШАЌИРИ	Hajri.Shaqiri@gs.gov.mk		
8	државен советник	ВЕСНА	МИТРЕСКА	Vesna.Mitrevska@gs.gov.mk		
9	државен советник	ЈАШЕ	СЕФЕР	Jashe.Sefer@gs.gov.mk		
10	државен советник	САЛИ	САЛИ	Sali.Sali@gs.gov.mk		
11	државен советник	СНЕЖАНА	МАРКОВА-ПЕНДОВСКИ	SnezanaM.Pendovski@gs.gov.mk		
12	државен советник	ЗОРА	ГЕЧЕСКА-ЈОВАНОВСКА	Zora.Jovanovska@gs.gov.mk		
13	државен советник	КАТЕРИНА	ДИМОВСКА-ЛУКАНОСКА	Katerina.Dimovska@gs.gov.mk		
14	државен советник	ИВАНА	ХАЌИ-НИКОЛОВА	Ivana.h@gs.gov.mk		
15	државен советник	САША	ГРУЈЕВСКИ	Sasa.Grujevski@gs.gov.mk		
16	државен советник	НАДЕЖДА	ДИМИТРОВСКА	Nadezda.Dimitrovska@gs.gov.mk		
17	државен советник	ЉУПЧО	КАМЧЕВ	Ljupco.Kamcev@gs.gov.mk		
18	државен советник	ЛИДИЈА	ЦВЕТАНОВИЌ	lidija.cvetanovic@gs.gov.mk		
19	државен советник	БОРИС	АГОВСКИ	Boris.Agovski@gs.gov.mk		

20	државен советник	ЉУПЧО	ПЕТКУЌЕСКИ	Ljupco.Petkucski@gs.gov.mk		
21	државен советник	СЛОБОДАН	СТОЈАНОВСКИ	Slobodan.Stojanovski@gs.gov.mk		
22	државен советник	АНА	ВИТКОВА	Ana.Vitkova@gs.gov.mk		
23	помошник раководител на сектор	КАТЕРИНА	СТОЈАНОВСКА	Katerina.Stojanovska@gs.gov.mk	Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар и заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија и министрите без ресор	
24	советник	ЕЛЕНА	МИЈАЛОВА-ЈОРДЕВА	Elena.Mijalova@gs.gov.mk	Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар, заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Македонија и министрите без ресор	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија
25	советник	ДРИТЕРОН	ИМЕРИ	Driteron.Imeri@gs.gov.mk	Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар, заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Македонија и министрите без ресор	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија
26	виш соработник	ЉУБИЦА	СТАВРОВА - ПЕТРОВА	Ljubica.Stavrova@gs.gov.mk	Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар, заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Македонија и министрите без ресор	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија
27	самостоен референт	ИВАНА	МАКСИМОВА-СТЕФАНОВСКА	Ivana.Maksimova@gs.gov.mk	Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар, заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Македонија и министрите без ресор	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар на Владата на Република Македонија
28	самостоен референт	ЛИДИЈА	СТОЈАНОВСКА	Lidija.Stojanovska@gs.gov.mk	Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар, заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Македонија и министрите без ресор	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар на Владата на Република Македонија
29	помлад соработник	ХЕЛИДОН	КИЦА	Helidon.Kica@gs.gov.mk	Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар, заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Македонија и министрите без ресор	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на заменикот на генералниот секретар

30	помлад соработник	ВИОСА	ДЕМИРИ	Viosa.Demiri@gs.gov.mk	Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар, заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Македонија и министрите без ресор	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на заменикот на генералниот секретар
31	советник	ДАУТИ	КАСТРИОТ	Kastriot.Dauti@gs.gov.mk	Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар, заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Македонија и министрите без ресор	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на министер без ресор, задолжен за странски и домашни инвестиции
32	виш соработник	НЕВЕНКА	МИЛЕВА	Nevenka Mileva@gs.gov.mk	Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар, заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Македонија и министрите без ресор	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на министер без ресор, задолжен за странски и домашни инвестиции
33	помлад соработник	ФЛОРИДА	ЉАТИФИ	Florida.Rexhepi@gs.gov.mk	Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар, заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Македонија и министрите без ресор	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на министер без ресор, задолжен за странски инвестиции
34	раководител на одделение	РАДИЦА	БОБИНСКА	Radica.Bobinska@gs.gov.mk	Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар, заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Македонија и министрите без ресор	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на министер без ресор
35	советник	ИВАН	АНДРЕВСКИ	Ivan.Andrevski@gs.gov.mk	Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар, заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Македонија и министрите без ресор	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на министер без ресор
36	помлад соработник	ДРИЉОН	ЛЕШИ	Drilon.Lleshi@gs.gov.mk	Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар, заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Македонија и министрите без ресор	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на министер без ресор
37	самостоен референт	ТАЊА	ВЕЗЕНКОВСКА	Tanja.Vezenkovska@gs.gov.mk	Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар, заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Македонија и министрите без ресор	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на министер без ресор

38	советник	СЕНАДА	ЛАМОВСКА	Senada.Lamovska@gs.gov.mk	Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар, заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Македонија и министрите без ресор	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на министер без ресор (Декада на Ромите)
39	советник	АНТУН	БЕЛАМАРИЌ	Antun.Belamarik@gs.gov.mk	Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар, заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Македонија и министрите без ресор	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на министер без ресор (Декада на Ромите)
40	самостоен референт	СЕВЃУЉ	АБДУЛА	Sevgul.Abdula@gs.gov.mk	Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар, заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Македонија и министрите без ресор	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на министер без ресор (Декада на Ромите)
41	виш референт	МЕРСИХА	УСЕИН	Mersiha.Usein@gs.gov.mk	Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар, заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Македонија и министрите без ресор	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на министер без ресор (Декада на Ромите)
42	соработник	АНА	ЃОРГИЕВА	Ana.Gorgieva@gs.gov.mk	Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар, заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Македонија и министрите без ресор	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на министер без ресор, задолжен за промоција на деловната клима за привлекување странски инвестиции
43	помлад соработник	МАРТА	КУКОВСКА	Marta.Cvetkovska@gov.mk	Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар, заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Македонија и министрите без ресор	Одделение за организациона и логистичка поддршка на министерот без ресор, задолжен за привлекување на странски инвестиции
44	советник	ЏАНЕР	ИСМАИЛ	Dzaner.Ismail@gs.gov.mk	Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар, заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Македонија и министрите без ресор	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на Националниот координатор за намалување на ризици од несреќи и катастрофи на Република Северна Македонија
45	помлад соработник	ВЕРИЦА	ФИЛИПОВСКА	Verica.Filipovska@gs.gov.mk	Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар, заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Македонија и министрите без ресор	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на Националниот координатор за намалување на ризици од несреќи и катастрофи на Република Северна Македонија
46	раководител на сектор	ДЕЈАН	ЈАКИМОВСКИ	Dejan.Jakimovski@gs.gov.mk	Сектор за нормативно правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	

47	помошник раководител на сектор	МИОДРАГ	АНДРИЕСКИ	Miodrag.Andieski@gs.gov.mk	Сектор за нормативно правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	
48	помошник раководител на сектор	БИЉАНА	ЦОНЕВСКА	Biljana.Velinovska@gs.gov.mk	Сектор за нормативно правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	
49	помошник раководител на сектор	СТЕФАН	КУКОВСКИ	Stefan.Kukovski@gs.gov.mk	Сектор за нормативно правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	
50	раководител на одделение	РОДНА	ПАНГОВСКА	Rodna.Manevska@gs.gov.mk	Сектор за нормативно правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на Комисијата за човечки ресурси и одржлив развој
51	советник	ЕМИЛИЈА	ЛАЗАРЕВСКА-НАУМОВСКА	Emilija.Lazarevska@gs.gov.mk	Сектор за нормативно правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на Комисијата за човечки ресурси и одржлив развој
52	раководител на одделение	ВИКТОР	ТРАЈЧЕСКИ	Viktor.Trajceski@gs.gov.mk	Сектор за нормативно правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на Комисијата за политички систем
53	советник	ЃОРЃИ	МИЛОШЕВСКИ	Gorgi.Milosevski@gs.gov.mk	Сектор за нормативно правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на Комисијата за политички систем
54	помлад соработник	ЏЕЈЉАН	ИСЕНИ	Dzejlan.Iseni@gs.gov.mk	Сектор за нормативно правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на Комисијата за политички систем
55	раководител на одделение	СТЕФАН	ВОЛКАНОВСКИ	Stefan.Volkanovski@gs.gov.mk	Сектор за нормативно правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на комисијата за економски систем и тековна економска политика
56	советник	ВИОЛЕТА	ДИМИТРОВСКА	violeta.dimitrovska@gs.gov.mk	Сектор за нормативно правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на Комисијата за економски систем
57	соработник	ЉУБОМИР	КУКОСКИ	ljubomir.kukoski@gs.gov.mk	Сектор за нормативно правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на Комисијата за економски систем
58	помлад соработник	ИРМА	МАНДЕВА	Irma.Mandeva@gs.gov.mk	Сектор за нормативно правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на Комисијата за економски систем
59	самостоен референт	БИЛЈАНА	МИЛОШЕВСКА	biljana.milosevska@gs.gov.mk	Сектор за нормативно правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на Комисијата за човечки ресурси и одржлив развој
60	раководител на одделение	АНА	СТОЈАНОВСКА	ana.stojanovska@gs.gov.mk	Сектор за нормативно правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на Генералниот колегиум на државните секретари

61	виш соработник	ВЕСНА	ДИМОСКА	Vesna.Dimoska@gs.gov.mk	Сектор за нормативно правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на Генералниот колегиум на државните секретари
62	виш соработник	ЈАСМИНА	ВЕЛКОВСКА	Jasmina.Velkovska@gs.gov.mk	Сектор за нормативно правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на Генералниот колегиум на државните секретари
63	помлад соработник	АЛЕКСАНДРА	ДАВИТКОВСКА- СПАСОВСКА	Aleksandra.Davitkovska@gs.gov.mk	Сектор за нормативно правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на Генералниот колегиум на државните секретари
64	помлад соработник	МАРИЈА	АРСОВА	marija.arsova@gs.gov.mk	Сектор за нормативно правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот колегиум на државните секретари
65	помлад соработник	ХРИСТИЈАН	НИКОЛОВ	Hristijan.Nikolov@gs.gov.mk	Сектор за нормативно правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на Генералниот колегиум на државните секретари
66	раководител на одделение	НИКОЛА	ПАСКОВ	Nikola.Paskov@gs.gov.mk	Сектор за нормативно правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	Одделение за записници, заклучоци и други акти на Владата
67	советник	КАТЕРИНА	ЈАНЕВСКА	Katerina.Janevska@gs.gov.mk	Сектор за нормативно правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	Одделение за записници, заклучоци и други акти на Владата
68	виш соработник	ФИЛИП	КОРОВЕШОВСКИ	Filip.Korovesovski@gs.gov.mk	Сектор за нормативно правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	Одделение за записници, заклучоци и други акти на Владата
69	соработник	ВЛАДИМИР	ЛАЗАРЕВСКИ	Vladimir.Lazarevski@gs.gov.mk	Сектор за нормативно правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	Одделение за записници, заклучоци и други акти на Владата
70	помлад соработник	МАРИЈА	ПЕТРОВСКА	Marija.Petrovska@gs.gov.mk	Сектор за нормативно правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	Одделение за записници, заклучоци и други акти на Владата
71	раководител на одделение	ЗОРАН	БРЊАРЧЕВСКИ	Zoran.Brnjarcevski@gs.gov.mk	Сектор за нормативно правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	Одделение за соработка со Собранието на Република Македонија и претседателот на Република Македонија
72	советник	ЉУПЧО	ПЕТКОВСКИ	Ljupcho.Petkovski@gs.gov.mk	Сектор за нормативно правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	Одделение за соработка со Собранието на Република Македонија и претседателот на Република Македонија
73	помлад соработник	ЕМИЛИЈА	НЕГРИЕСКА	Emilija.Vancevska@gs.gov.mk	Сектор за нормативно правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	Одделение за соработка со Собранието на Република Македонија и претседателот на Република Македонија

74	раководител на сектор	ОЛИВЕРА	ДИМИТРИЕВА-СЕРАФИМОВСКА	Olivera.Dimitrieva@gs.gov.mk	Сектор за организациони работи, прием и достава на материјали во владина постапка	
75	помлад соработник	МАЈА	БОГОЕВСКА	Maja.Bogoevska@gs.gov.mk	Сектор за организациони работи, прием и достава на материјали во владина постапка	Одделение за прием на материјали во владина постапка
76	самостоен референт	МАКЕДОНКА	КОСТАДИНОВА	Makedonka.Kostadinova@gs.gov.mk	Сектор за организациони работи, прием и достава на материјали во владина постапка	Одделение за прием на материјали во владина постапка
77	самостоен референт	ТАЊА	ПОПОВСКА	Tanja.Popovska@gs.gov.mk	Сектор за организациони работи, прием и достава на материјали во владина постапка	Одделение за прием на материјали во владина постапка
78	самостоен референт	МЕЈРЕМА	САЛКОВИЌ		Сектор за организациони работи, прием и достава на материјали во владина постапка	Одделение за прием на материјали во владина постапка
79	помлад соработник	АЛЕКСАНДРА	НИЧОТА	Aleksandra.Nichota@gs.gov.mk	Сектор за организациони работи, прием и достава на материјали во владина постапка	Одделение за прием на материјали во владина постапка
80	самостоен референт	САШКА	ЗЕРДЕСКА	Saska.Zerdeska@gs.gov.mk	Сектор за организациони работи, прием и достава на материјали во владина постапка	Одделение за прием на материјали во владина постапка
81	помлад референт	ИВОНА	ЃОРЃИЕВСКА- МИТРЕВСКА	Ivona.Gjorgjievska@gs.gov.mk	Сектор за организациони работи, прием и достава на материјали во владина постапка	Одделение за прием на материјали во владина постапка
82	помлад референт	НИКОЛА	ЧЕКАЛОВИЌ	Nikola.Cekalovik@gs.gov.mk	Сектор за организациони работи, прием и достава на материјали во владина постапка	Одделение за прием на материјали во владина постапка
83	помлад референт	СТЕФАН	КАЛОШЕВ	Stefan.Kaloshev@gs.gov.mk	Сектор за организациони работи, прием и достава на материјали во владина постапка	Одделение за прием на материјали во владина постапка
84	виш соработник	ВЛАТКО	КМЕТОВСКИ	Vlatko.Kmetovski@gs.gov.mk	Сектор за организациони работи, прием и достава на материјали во владина постапка	Одделение за достава на материјали во владина постапка
85	помлад соработник	ДАЛИБОР	СТАНОЈКОВСКИ	Dalibor.Stanojkovski@gs.gov.mk	Сектор за организациони работи, прием и достава на материјали во владина постапка	Одделение за достава на материјали во владина постапка
86	самостоен референт	ХРИСТИНА	МИШЕВСКА	Hristina.Kostadinova@gs.gov.mk	Сектор за организациони работи, прием и достава на материјали во владина постапка	Одделение за достава на материјали во владина постапка
87	раководител на сектор	ЗОРАН	МИЛКОВ	Zoran.Milkov@gs.gov.mk	Сектор за стратегија, планирање и следење	
88	помошник раководител на сектор	АЈСЕЛА	МЕЃЕДОВИЌ-АБАЗ	Ajsela.Megedovic@gs.gov.mk	Сектор за стратегија, планирање и следење	
89	раководител на одделение	СВЕТОМИР	РАЈЧИНОСКИ	Svetomir.Rajcinovski@gs.gov.mk	Сектор за стратегија, планирање и следење;	Одделение за стратешко планирање и следење
90	раководител на одделение	АДЕМ	БАЈРАМ	Adem.Bayram@gs.gov.mk	Сектор за стратегија, планирање и следење;	Одделение за подготовка и следење на спроведувањето на Годишната програма за работа на Владата
91	соработник	ЕРВИНА	КАДРИУ	Ervina.Kadriu@gs.gov.mk	Сектор за стратегија, планирање и следење;	Одделение за стратешко планирање и следење
92	виш соработник	БИЛЈАНА	ЈОВАНОВСКА	Biljana.Jovanovska@gs.gov.mk	Сектор за стратегија, планирање и следење;	Одделение за подготовка и следење на спроведувањето на годишната програма за работа на Владата
93	раководител на сектор	СУЗАНА	НИКОДИЈЕВИЌ-ФИЛИПОВСКА	Suzana.Nikodijevic@gs.gov.mk	Сектор за анализа на политиките и координација	

94	помошник раководител на сектор	ВЕСНА	ТАСЕВСКА	Vesna.Vasileva@gs.gov.mk	Сектор за анализа на политиките и координација	
95	помошник раководител на сектор	ЈОВАН	ПЕТРЕСКИ	Jovan.Petreski@gs.gov.mk	Сектор за анализа на политиките и координација	
96	помошник раководител на сектор	САЊА	САВОВСКА	sanja.savovska@gs.gov.mk	Сектор за анализа на политиките и координација	
97	советник	ДАРКО	НАСТЕВСКИ	Darko.Nastevski@gs.gov.mk	Сектор за анализа на политиките и координација	Одделение за следење и квалитетно спроведување на ИСО стандардите и заедничка рамка за проценка (ЦАФ)
98	советник	ИРЕНА	ЦОПА	Irena.Copa@gs.gov.mk	Сектор за анализа на политиките и координација	Одделение за соработка со невладини организации
99	помлад соработник	ЗАГОРКА	ВИДОЕВСКА	Zagorka.Todorovska@gs.gov.mk	Сектор за анализа на политиките и координација	Одделение за соработка со невладини организации
100	помлад соработник	ЕЛПИДА	ПЕТКОВСКА	Elpida.Petkovska@gs.gov.mk	Сектор за анализа на политиките и координација	Одделение за соработка со невладини организации
101	виш соработник	ЉАВДИЈЕ	ЛЕЦАЈ	Lavdie.Lecaj@gs.gov.mk	Сектор за анализа на политиките и координација	Одделение за соработка со невладини организации
102	помлад соработник	ДАНИЕЛА	СИМОНОВСКА	Daniela.Simonovska@gs.gov.mk	Сектор за анализа на политиките и координација	Одделение за соработка со невладини организации
103	самостоен референт	БОРИС	ПЕТРОВСКИ	Boris.Petrovski@gs.gov.mk	Сектор за анализа на политиките и координација	Одделение за соработка со невладини организации
104	раководител на одделение	СУЗАНА	КОСТОСКА-ГАЦЕВСКА	Suzana.Kostoska@gs.gov.mk	Сектор за анализа на политиките и координација	Одделение за ИПА
105	советник	ДРАГАНА	КОЛЕВСКА	Dragana.Mitevaska@gs.gov.mk	Сектор за анализа на политиките и координација	Одделение за ИПА
106	советник	МИА	ДЕСПОТОВСКА	Mia.Despotovska@gs.gov.mk	Сектор за анализа на политиките и координација	Одделение за ИПА
107	виш соработник	ЈЕЛЕНА	ПЕЕВА	Jelena.Kostovska@gs.gov.mk	Сектор за анализа на политиките и координација	Одделение за ИПА
108	виш соработник	ДАВИД	БЕРАТ	David.Berat@gs.gov.mk	Сектор за анализа на политиките и координација	Одделение за ИПА
109	помошник раководител на сектор	СЛАВЧЕ	ДУПКАРОВСКИ	Slavco.Dupkarovski@gs.gov.mk	Сектор за човечки ресурси	Сектор за човечки ресурси
110	помошник раководител на сектор	СНЕЖАНА	НЕШОВСКА	Snezana.Nesovska.gs@gov.mk	Сектор за човечки ресурси	
111	раководител на одделение	ОГНЕН	РИСТОВСКИ	Ognen.Ristovski@gs.gov.mk	Сектор за човечки ресурси	Одделение за оценување и стручно оспособување

112	раководител на одделение	НАДИЦА	АПОСТОЛОВСКА	Nadica.Apostolovska@gs.gov.mk	Сектор за човечки ресурси	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на Комисијата за именување
113	раководител на одделение	СВЕТЛАНА	ДИМИТРОВСКА	Svetlana.Dimitrovska@gs.gov.mk	Сектор за човечки ресурси	Одделение за управување со човечки ресурси
114	советник	НЕДА	ГАЦОВА	Neda.Gacova@gs.gov.mk	Сектор за човечки ресурси	Одделение за управување со човечки ресурси
115	соработник	НАТАША	ДИМЕСКА	natasa.dimeska@gs.gov.mk	Сектор за човечки ресурси	Одделение за оценување и стручно оспособување
116	помлад соработник	ЏЕЈЛАН	СЕЛМАНИ	Dejlan.Selmani@gs.gov.mk	Сектор за човечки ресурси	Одделение за управување со човечки ресурси
117	помлад соработник	СИМОНА	ВЕЛКОВСКА- ВАСИЛИЕВСКА	Simona.Velkovska@gs.gov.mk	Сектор за човечки ресурси	Одделение за управување со човечки ресурси
118	помлад соработник	НАДИЦА	СТОЈАНОВСКИ	Nadica.Stojanovski@gs.gov.mk	Сектор за човечки ресурси	Одделение за управување со човечки ресурси
119	помлад соработник	ИРЕНА	СИМОНОВСКА	Irena.Simonovska@gs.gov.mk	Сектор за човечки ресурси	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на Комисијата за именување
120	помлад соработник	МАКЕДОНКА	ТРАЈКОВСКА	Makedonka.Trajkovska@gs.gov.mk	Сектор за човечки ресурси	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на Комисијата за именување
121	самостоен референт	АЛЕКСАНДРА	КИТАНОВСКА	Aleksandra.Kitanovska@gs.gov.mk	Сектор за човечки ресурси	Одделение за управување со човечки ресурси
122	самостоен референт	ВЕРИЦА	ЈОВАНОВСКА	Verica.Jovanovska@gs.gov.mk	Сектор за човечки ресурси	Одделение за управување со човечки ресурси
123	помлад соработник	ИВАН	КОЦЕВ	Ivan.Kocev@gs.gov.mk	Сектор за човечки ресурси	Одделение за управување со човечки ресурси
124	помлад соработник	МИРЧЕ	ЈАНЕВ	Mirce.Janev@gs.gov.mk	Сектор за човечки ресурси	Одделение за оценување и стручно оспособување
125	советник	СЛАВИЦА	ЈОРДАНОВСКА	Slavica.Jordanoska@gs.gov.mk	Сектор за финансиски работи	Одделение за координација и подготовка на буџет, контрола и финансиска документација и следење на реализација на буџетот
126	советник	ИВАНА	СТАМЕНКОВСКИ	Ivana.Dievska@gs.gov.mk	Сектор за финансиски работи	Одделение за координација и подготовка на буџет, контрола и финансиска документација и следење на реализација на буџетот
127	виш соработник	САЊА	БЕТИНСКА - СИНАДИНОВСКА	SanjaB.Sinadinovska@gs.gov.mk	Сектор за финансиски работи	Одделение за координација и подготовка на буџет, контрола и финансиска документација и следење на реализација на буџетот
128	самостоен референт	ЉУПКА	ПЕТКОВА	ljupka.petkova@gs.gov.mk	Сектор за финансиски работи	Одделение за сметководство и плаќања

129	раководител на сектор	АНЕТА	СТЕВКОВСКА	Aneta.Stevkovska@gs.gov.mk	Сектор за јавни набавки	
130	помошник раководител на сектор	ОЛИВЕРА	КОСТИЌ-КИПРОВСКА	Olivera.Kiprovska@gs.gov.mk	Сектор за јавни набавки	
131	помошник раководител на сектор	ЗОРИЦА	СТОЈАНОВИЌ	Zorica.Stojanovic@gs.gov.mk	Сектор за правни работи	
132	помошник раководител на сектор	ГОЦЕ	БОБОЛИНСКИ	Goce.Bobolinski@gs.gov.mk	Сектор за правни работи	
133	помошник раководител на сектор	СТОЈАНЧО	РАДИЧЕВСКИ	Stojanco.Radicevski@gs.gov.mk	Сектор за правни работи	
134	раководител на одделение	ФИЛИП	ЧАВДАРЕВСКИ	Filip.Cavdarevski@gs.gov.mk	Сектор за правни работи	Одделение за нормативно-правни работи
135	советник	ДРАГАНА	АЛЕКСОВСКА	Dragana.Spaseva@gs.gov.mk	Сектор за правни работи	Одделение за нормативно-правни работи
136	помлад соработник	ИВОНА	СТОЈАНОВСКА	Ivona.Stojanovska@gs.gov.mk	Сектор за правни работи	Одделение за нормативно-правни работи
137	помлад соработник	СИМОНА	ТОЗИЕВСКА	Simona.Kruntovska@gs.gov.mk	Сектор за правни работи	Одделение за нормативно-правни работи
138	соработник	ЕЛЕНА	ЗАРКОВСКА	Elena.Zarkovska@gs.gov.mk	Сектор за правни работи	Одделение за нормативно-правни работи
139	виш соработник	ДАНИЕЛ	НИКОЛОВ	Daniel.Nikolov@gs.gov.mk	Сектор за правни работи	Одделение за претставки и предлози и информации од јавен карактер
140	помлад соработник	ТАЊА	СТАМЕНОВА - ДРАКУЛОВСКА	Tanja.Stamenova@gs.gov.mk	Сектор за правни работи	Одделение за претставки и предлози и информации од јавен карактер
141	самостоен референт	МАКЕДОНКА	ЈОВЧЕВА	Makedonka.Jovceva@gs.gov.mk	Сектор за правни работи	Одделение за претставки и предлози и информации од јавен карактер
142	помлад референт	ЉУПКА	ЈОВАНОВСКА	Ljupka.Jovanovska@gs.gov.mk	Сектор за правни работи	Одделение за претставки и предлози и информации од јавен карактер
143	советник	ГАБРИЕЛА	ПАЧОВСКА	Gabriela.Pacovska@gs.gov.mk	Сектор за правни работи	Одделение за посебни комисији
144	соработник	ЈАГОДА	СРБИНОВСКА	Jagoda.Jovanova@gs.gov.mk	Сектор за правни работи	Одделение за посебни комисији
145	помлад соработник	СОФИЈА	ПЕЧЕВСКА	Sofija.Pechevska@gs.gov.mk	Сектор за правни работи	Одделение за посебни комисији
146	помлад соработник	ДИМИТАР	ЦЕКОВ	Dimitar.Cekov@gs.gov.mk	Сектор за правни работи	Одделение за посебни комисији
147	самостоен референт	ФИДАЈЕТ	ЈОНУЗОВСКА	Fidajet.Jonuzovska@gs.gov.mk	Сектор за правни работи	Одделение за посебни комисији
148	раководител на сектор	ИВОНА	СТОЈЧЕВА	Ivona.Lazarova@gs.gov.mk	Сектор за координација со проекти и други стручни работи	
149	помошник раководител на сектор	СЛАВИЦА	ТОДОРОВА	Slavica.Todorova@gs.gov.mk	Сектор за координација со проекти и други стручни работи	

150	помошник раководител на сектор	ДЕБОРА	ЛАКОРДОВА	Debora.Lakardova@gs.gov.mk	Сектор за координација со проекти и други стручни работи	
151	советник	САШО	СТЕФАНОВСКИ	Saso.Stefanoski@gs.gov.mk	Сектор за координација со проекти и други стручни работи	Одделение за стручна подготовка и координација на проекти
152	помлад соработник	АЈАЗИ	ПЛЕУРАТ	Pleurat.Ajazi@gs.gov.mk	Сектор за координација со проекти и други стручни работи	Одделение за други стручни работи од делокругот на работа на Генералниот секретаријат
153	помошник раководител на сектор	ГОРАН	МАРКОСКИ	Goran.Markoski@gs.gov.mk	Сектор за информатичка технологија	
154	помошник раководител на сектор	ВЛАТКО	АТАНАСОВ	Vlatko.Atanasov@gs.gov.mk	Сектор за информатичка технологија	
155	помошник раководител на сектор	КИРИЛ	САМАРЦИОСКИ	Kiril.Samardzioski@gs.gov.mk	Сектор за информатичка технологија	
156	советник	БИЉАНА	СТОИЛОВСКА	Biljana.Stoilovska@gs.gov.mk	Сектор за информатичка технологија	Одделение за веб и мултимедија
157	виш соработник	ПАНЧЕ	АЛЕКСАНДАР	Panche.Aleksandar@gs.gov.mk	Сектор за информатичка технологија	Одделение за веб и мултимедија
158	советник	ГОЦЕ	СЕРАФИМОВСКИ	Goce.Serafimovski@gs.gov.mk	Сектор за информатичка технологија	Одделение за организација, планирање, прокетирање и развој
159	раководител на сектор	ОЛИВЕР	СТЕФАНОСКИ	Oliver.Stefanoski@gs.gov.mk	Сектор за документација и библиотека	
160	помошник раководител на сектор	СОЊА	КОЧОВСКА	Sonja.Kocovska@gs.gov.mk	Сектор за документација и библиотека	
161	советник	АЛМИР	МАШОВИЌ	Almir.Masovic@gs.gov.mk	Сектор за документација и библиотека	Одделение за канцелариско и архивско работење
162	помлад соработник	ДАНИЕЛА	ДАВИТКОВСКА	Daniela.Davitkovska@gs.gov.mk	Сектор за документација и библиотека	Одделение за канцелариско и архивско работење
163	помлад соработник	ВЛАДИМИР	ПЕТРОВСКИ	Vladimir.Petrovski@gs.gov.mk	Сектор за документација и библиотека	Одделение за канцелариско и архивско работење
164	самостоен референт	ИВАНА	ТРАЈКОСКА	Ivana.Trajkovska@gs.gov.mk	Сектор за документација и библиотека	Одделение за канцелариско и архивско работење
165	виш референт	ЗВЕЗДАНА	ПЕТРОВСКА	Zvezdana.Petrovska@gs.gov.mk	Сектор за документација и библиотека	Одделение за канцелариско и архивско работење
166	соработник	ЛИДИЈА	КАСТРАТОВИЌ	Lidija.Kastratovic@gs.gov.mk	Сектор за документација и библиотека	Одделение за библиотекарско работење и публикации
167	помлад соработник	НИНА	КОСТОВСКА	Nina.Kostovska@gs.gov.mk	Сектор за документација и библиотека	Одделение за библиотекарско работење и публикации

168	помошник раководител на сектор	СТЕФАНИЈА	МАЏОСКА-БАЛУКОВСКА	Stefanija.Madzoska@gs.gov.mk	Сектор за протокол и преведување	
169	виш соработник	МОНИКА	ЈОВАНОВА	Monika.Jovanova@gs.gov.mk	Сектор за протокол и преведување	Одделение за протокол
170	самостоен референт	НАЗА	РАМАНИ	Naza.Ramani@gs.gov.mk	Сектор за протокол и преведување	Одделение за протокол
171	советник	ЕМИЛИЈА	ЈОВАНОВА	Emilija.Jovanova@gs.gov.mk	Сектор за протокол и преведување	Одделение за преведување
172	помлад соработник	МАВИЕ	МЕХМЕТИ	Mavie.Mehmeti@gs.gov.mk	Сектор за протокол и преведување	Одделение за преведување
173	помошник раководител на сектор	БИЛЈАНА	ПЕРКОВСКА	Biljana.Perkovska@gs.gov.mk	Сектор за односи со јавноста	
174	помошник раководител на сектор	ВЕСНА	ПОПОСКА	Vesna.Poposka@gs.gov.mk	Сектор за односи со јавноста	
175	раководител на одделение	РЕНАТА	МАТЕСКА	Renata.Mateska@gs.gov.mk	Сектор за односи со јавноста	Одделение за односи со медиумите, координација и организација на информативните активности
176	советник	СНЕЖАНА	ЌУКА	Snezana.Kjuka@vlada.gov.mk	Сектор за односи со јавноста	Одделение за информативно-промотивна дејност
177	референт	ГОРДАНА	ЗАФИРОВА	Gordana.Zafirova@gs.gov.mk	Сектор за односи со јавноста	Одделение за односи со медиумите, координација и организација на информативните активности
178	раководител на одделение	АТАНАС	ГЕОРГИЕВ	Atanas.Georgiev@gs.gov.mk	Сектор за односи со јавноста	Одделение за медиумско следење, анализа и истражување
179	советник	РЕЗАРТА	АДЕМИ	Rezarta.Ademi@gs.gov.mk	Сектор за односи со јавноста	Одделение за медиумско следење, анализа и истражување
180	советник	ВЕРОНИКА	МАРОСКА - ЛЕОВА	Veronika.M.Leova@vlada.gov.mk'	Сектор за односи со јавноста	Одделение за медиумско следење, анализа и истражување
181	виш соработник	ПЕТРЕ	МИХАЈЛОВСКИ	Petre.Mihajlovski@gs.gov.mk	Сектор за односи со јавноста	Одделение за медиумско следење, анализа и истражување
182	виш соработник	ТАШЈАН	ЧАБУЛЕВ	Tasjan.Cabulev@gs.gov.mk	Сектор за односи со јавноста	Одделение за медиумско следење, анализа и истражување
183	помлад соработник	МАРИЈА	МИХАЈЛОСКА-ЈАНКУЛОВСКА	Marija.Mihajloska@gs.gov.mk	Сектор за односи со јавноста	Одделение за медиумско следење, анализа и истражување
184	советник	ЈОВАН	ПРОДИЌ	Jovan.Prodic@gs.gov.mk	Сектор за односи со јавноста	Одделение за интернет комуникација и комуникација со странски медиуми
185	советник	КОСТА	МИТРОВСКИ	Kosta.Mitrovski@gs.gov.mk	Сектор за односи со јавноста	Одделение за интернет комуникација и комуникација со странски медиуми
186	советник	ДАНИЕЛ	ЈАКИМОВСКИ	Daniel.Jakimovski@gs.gov.mk	Сектор за односи со јавноста	Одделение за информативно-промотивна дејност
187	самостоен референт	ДАМЈАН	ЧУНИХИН	Damjan.Chunihin@vlada.gov.mk	Сектор за односи со јавноста	Одделение за информативно-промотивна дејност

188	самостоен референт	АНГЕЛ	АНГЕЛОВСКИ	Angel.Angelovski@vlada.gov.mk	Сектор за односи со јавноста	Одделение за информативно-промотивна дејност
189	самостоен референт	АДРИЈАНА	СЕЛМАНИ	Adrijana.Selmani@vlada.gov.mk	Сектор за односи со јавноста	Одделение за информативно-промотивна дејност
190	самостоен референт	САШКО	АЛЕКСОВСКИ	Sashko.Aleksovski@vlada.gov.mk	Сектор за односи со јавноста	Одделение за информативно-промотивна дејност
191	раководител на сектор	АГИМ	МАХМУТИ	Agim.Mahmuti@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	
192	помошник раководител на сектор	ИВАНА	АЛЖУРОСКА	Ivana.Alzuroska@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	
193	помошник раководител на сектор	БЉЕРТА	КАМБЕРИ-ТАИПИ	Blerta.Kamberi@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	
194	помошник раководител на сектор	СЕИДА	ЏИГАЛ	Seida.Dzigan@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	
195	помошник раководител на сектор	РАИМ	ЉИМАНИ	Raim.limani@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	
196	советник	ВЕБИ	РУСТЕМИ	Vebi.Rustemi@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за општи и нормативни работи
197	соработник	СЛАВИЦА	ЈОВЧЕСКА	Slavica.Jovcheska@vlada.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за општи и нормативни работи
198	помлад соработник	ИВАНА	ЗАФИРКОВСКА	Ivana.Zafirkovska@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за општи и нормативни работи
199	помлад соработник	БОЈАН	ВЕЛЕВСКИ	Bojan.Velevski@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за општи и нормативни работи
200	помлад соработник	СОЊА	СТЕФАНОВИЌ	Sonja.Stefanovic@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за општи и нормативни работи
201	помлад соработник	АФФАН	МИФТАРИ	Affan.Miftari@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за општи и нормативни работи
202	помлад соработник	ЕННУР	БЕБА	Ennur.Beba@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за општи и нормативни работи
203	помлад соработник	МЕСУТ	МЕМЕТИ	Mesut.Memeti@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за општи и нормативни работи
204	помлад соработник	БИЛЕНТ	ЛИМАНОВ	Bilent.Limanov@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за општи и нормативни работи
205	помлад соработник	АРЗУ	БЕКИРИ	Arzu.Bekiri@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за општи и нормативни работи
206	помлад соработник	ЗЕЌИРИЈА	БАЈРАМИ	Zekiriya.Bayrami@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за општи и нормативни работи

207	помлад соработник	МИРСАДА	ХАСИПИ	Mirsada.Hasipi@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за општи и нормативни работи
208	помлад референт	АРМАНДО	ИЉАЗ	Armando.Iljaz@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за општи и нормативни работи
209	помлад соработник	ИГОР	БОЖИНОВСКИ	Igor.Bozinovski@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за стручни и административно-технички работи
210	помлад соработник	ВЕСНА	КОСТАДИНОВА-ЧАГОРСКИ	Vesna.Kostadinova@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за стручни и административно-технички работи
211	помлад соработник	ВЛАДО	ВЕЛЈАНОВСКИ	vlado.veljanovski@yahoo.com	Сектор за општи работи	Одделение за стручни и административно-технички работи
212	помлад соработник	МЕМЕД	МЕХМЕДИ	Memed.Mehmedi@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за стручни и административно-технички работи
213	помлад соработник	ХУСЕИН	ЕМИНОВ	Husein.Eminov@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за стручни и административно-технички работи
214	помлад соработник	СЕВГИ	НЕЗИРОВСКА	Sevgi.Nezirovska@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за стручни и административно-технички работи
215	помлад соработник	ОМЕР	ЈУСУФОСКИ	Omer.Jusufoski@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за стручни и административно-технички работи
216	помлад соработник	КАШМИР	САЛИУ	Kashmir.Saliu@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за стручни и административно-технички работи
217	самостоен референт	ЃОКО	НИКОЛОВСКИ	Gjoko.Nikolovski@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за стручни и административно-технички работи
218	самостоен референт	ВИКТОР	МИХАЈЛОВСКИ	Viktor.Mihajlovski@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за стручни и административно-технички работи
219	помлад референт	ЕДИС	ХАСАН	Edis.Hasan@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за стручни и административно-технички работи
220	помлад референт	ХАНИФЕ	ЈАЈА	Hanife.Jaja@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за стручни и административно-технички работи
221	помлад референт	АЛМА	МЕМЕДОВСКА	Alma.Memedovska@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за стручни и административно-технички работи
222	помлад референт	КЕРТИС	ФЕТА	Kertis.Feta@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за стручни и административно-технички работи
223	помлад референт	СЕМРА	ЕТЕМИ	Semra.Etemi@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за стручни и административно-технички работи
224	помлад референт	ФАДИЉ	ЏЕМАЛИ	Fadil.Dzemali@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за стручни и административно-технички работи
225	помлад референт	ЏЕВАТ	РАКИП	Dzevat.Rakip@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за стручни и административно-технички работи
226	помлад референт	ГАЈАНЕ	СТОЈАНОВСКА	Gajane.Stojanovska@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за стручни и административно-технички работи
227	помлад референт	СУАДА	ИСМАИЛ	Suada.Ismail@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за стручни и административно-технички работи

228	помлад референт	КЕНАН	ФЕРА	Kenan.Fera@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за стручни и административно-технички работи
229	советник	БИСЕРА	МОЈСОСКА	Bisera.Mojsovska@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за заеднички работи
230	помлад соработник	ЕРЏАН	СЕЛИМИ	erdzan.selimi@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за заеднички работи
231	помлад соработник	АТАНАС	ЈАНЕВ	-	Сектор за општи работи	Одделение за заеднички работи
232	помлад референт	АЛЕН	САКИПОВСКИ	Alen.Sakipovski@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за заеднички работи
233	помлад соработник	РИДВИН	МАРИНА	Ridvan.Marina@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за одржување и ракување со техничка опрема
234	помлад соработник	ДРИТОН	АМЕТИ	Driton.Ameti@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за одржување и ракување со техничка опрема
235	помлад соработник	ДУШКО	СИМЈАНОСКИ	Dusko.Simjanoski@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за одржување и ракување со техничка опрема
236	помлад соработник	ДИМЧЕ	СТОЈАНОСКИ	Dimce.Stojanoski@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за одржување и ракување со техничка опрема
237	помлад соработник	САХИДЕ	ЈАХИЈА	Sahide.Jahija@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за одржување и ракување со техничка опрема
238	самостоен референт	ВЕНЦО	АТАНАСОВ	Venco.Atanasov@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за одржување и ракување со техничка опрема
239	референт	МАРТИН	МАНЕВСКИ	Martin.Manevski@vlada.gov.mk'	Сектор за општи работи	Одделение за одржување и ракување со техничка опрема
240	помошник раководител на сектор	БОБЕ	ЦЕЦЕВ	Bobe.Cecev@gs.gov.mk	Сектор за економски политики, структурни реформи и инвестиции	
241	раководител на одделение	ДАНЕ	ЈОСИФОВСКИ	Dane.Josifovski@gs.gov.mk	Сектор за економски политики, структурни реформи и инвестиции	Одделение за тековни економски политики
242	советник	ДАНИЕЛ	ЈОСИФОВСКИ	Daniel.Josifovski@gs.gov.mk	Сектор за економски политики, структурни реформи и инвестиции	Одделение за тековни економски политики
243	помлад соработник	СЕЛМА	МЕХМЕД	Selma.Mehmed@gs.gov.mk	Сектор за економски политики, структурни реформи и инвестиции	Одделение за структурни реформи и регулатива
244	советник	САНДРА	АНДОВСКА	Sandra.Andovska@gs.gov.mk	Сектор за економски политики, структурни реформи и инвестиции	Одделение за регионален и одржлив развој
245	соработник	ИВАН	РИСТОВСКИ	Ivan.Ristovski@gs.gov.mk	Сектор за економски политики, структурни реформи и инвестиции	Одделение за регионален и одржлив развој
246	раководител на одделение	МАЈА	БАРИЌ-ЧОЧКОВА	Maja.Barik@gs.gov.mk	Сектор за економски политики, структурни реформи и инвестиции	Одделение за следење и анализа на државни стратегии, конкурентност, деловна клима и координација на проекти помогнати од меѓународна заедница

247	советник	МАРИЈА	ПАНТИЌ-КАТУШЕВСКА	Marija.Pantic@gs.gov.mk	Сектор за економски политики, структурни реформи и инвестиции	Одделение за следење и анализа на државни стратегии, конкурентност, деловна клима и координација на проекти помогнати од меѓународната заедница
248	соработник	ЈЕТМИРЕ	МАЛИЌИ	Jetmire.Maliqi@gs.gov.mk	Сектор за економски политики, структурни реформи и инвестиции	Одделение за следење и анализа на државни стратегии, конкурентност, деловна клима и координација на проекти помогнати од меѓународната заедница
249	помлад соработник	ВЕРДА	ФАЗЛИОВА	Verda.Fazliova@gs.gov.mk	Сектор за економски политики, структурни реформи и инвестиции	Одделение за следење и анализа на државни стратегии, конкурентност, деловна клима и координација на проекти помогнати од меѓународната заедница
250	раководител на одделение	СТОЈНЕ	ДАНИЛОВА-ИВАНОСКИ	StojneD.Ivanoski@gs.gov.mk	Сектор за економски политики, структурни реформи и инвестиции	Одделение за структурни реформи и регулатива
251	советник	АЛЕКСАНДАР	АНДОВСКИ	Aleksandar.Andovski@gs.gov.mk	Сектор за економски политики, структурни реформи и инвестиции	Одделение за структурни реформи и регулатива
252	раководител на одделение	БОЈАН	АТАНАСОВСКИ	Bojan.Atanasovski@gs.gov.mk	Сектор за економски политики, структурни реформи и инвестиции	Одделение за стручно-оперативна поддршка на Заменикот на претседателот на Владата, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори
253	виш соработник	КСЕНИЈА	НИКОЛОВА	Ksenija.Nikolova@gs.gov.mk	Сектор за економски политики, структурни реформи и инвестиции	Одделение за стручно-оперативна поддршка на Заменикот на претседателот на Владата, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори
254	соработник	ЕЛЕНА	ТРПЕСКА-БОГДАНОВСКА	Elena.Trpeska@gs.gov.mk	Сектор за економски политики, структурни реформи и инвестиции	Одделение за стручно-оперативна поддршка на Заменикот на претседателот на Владата, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори
255	помлад соработник	ЕВА	БАКАЛОВА	Eva.Bakalova@gs.gov.mk	Сектор за економски политики, структурни реформи и инвестиции	Одделение за стручно-оперативна поддршка на Заменикот на претседателот на Владата, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори

256	самостоен референт	МАРИЈА	МУСТАЧКА	marija.mustacka@gs.gov.mk	Сектор за економски политики, структурни реформи и инвестиции	Одделение за стручно-оперативна поддршка на Заменикот на претседателот на Владата, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори
257	самостоен референт	НАТАША	КРСТЕВСКА - СТАНИШКОВСКА	Natasha.S.Krstevska@gs.gov.mk	Сектор за економски политики, структурни реформи и инвестиции	Одделение за стручно-оперативна поддршка на Заменикот на претседателот на Владата, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори